

№ 402/1  
06.12.24

Врз основа на член 39 од Законот за Локалната самоуправа (Службен весник на РМ бр 5/02) и член 36 од Деловникот за работа на Советот ја свикувам 41-та седница на Советот на Општина Градско.

Седницата ќе се одржи на **12.12.2024** година (четврток) со почеток во **14:00** часот, во салата за состаноци на Општина Градско.

За седницата го предлагам следниот:

### ДНЕВЕН РЕД

1. Усвојување на Записникот од 40-та седница на Советот на општина Градско.
2. Предлог- Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските патишта и улици во Општина Градско за 2025 година.
3. Предлог- Програма за социјална заштита, заштита на децата и здравствена заштита за потребите на граѓаните на општина Градско за 2025 година.
4. Предлог- Програма за ревитализација по елиминирање на кризи во Општина Градско за 2025 година.
5. Предлог- Програма за активностите на општина Градско во областа на образованието за 2025 година.
6. Предлог- Програма за активностите на општина Градско во областа на спортот за 2025 година.
7. Предлог- Програма за работа на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите за 2025 година.
8. Предлог- Одлука за доделување награди по повод Денот на Општина Градско 16-ти Декември.
9. Разгледувања на барања и поднесоци.
10. Разно.

Совет на Општина Градско  
Претседател

Мирјана Горѓиева